

Службен весник на Република Македонија

Број 181

10 декември 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5586. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2014 година	3	5590. Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“	7
5587. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“	3	5591. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола	7
5588. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2015 година	7	5592. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола	8
5589. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2015 година	7	5593. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	8

	Стр.		Стр.
5594. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на општина Кисела Вода	8	5605. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	19
5595. Одлука за давање на согласност на Договорот за закуп во ТИРЗ Тетово помеѓу НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и Друштво за производство, трговија и услуги ПРО КОМПО АДВЕНТАЦ ТЕХНОЛОГИС ДООЕЛ експорт -импорт с.Јанчиште, Јегуновце.....	9	5606. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	19
5596. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници	9	5607. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност	20
5597. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за технолошко индустриска развојна зона Струга КО Мислешево вон гр општина Струга	9	5608. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија	22
5598. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на канали за одведување на отпадни води (атмосферски води и пречистени отпадни води од фекална канализација) од ТИРЗ Скопје 1 КО Кадино и КО Миладиновци вон град општина Илинден	9	5609. Одлука за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“ во 2014 година за остварувања во областа на публицистиката и новинарството од интерес на Република Македонија	22
5599. Решение за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа	11	5610. Одлука за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“ во 2014 година за највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија.....	22
5600. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 185/2012 година	11	5611. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2015 година.....	23
5601. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 3/2013 од 25 ноември 2014 година.....	14	5612. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2015 година.....	23
5602. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 13/2013 од 25 ноември 2014 година.....	17	5613. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.....	24
5603. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели	18	Меѓународни договори	
5604. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели	18	14. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на Република Македонија во Програмата на Унијата Фискалис 2020.....	2
		Огласен дел	1-84

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**5586.**

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/14 и 143/14) во членот 2 став (2) точка 8) во алинеја 4 бројот „1.000“ се заменува со бројот „999“.

Во алинеја 5 по зборовите „јаболкови насади со број на садници од 400 до 999 по хектар“ се додаваат зборовите „круша со број на садници од 330 до 1000 садници по хектар, вишна со број на садници од 500 до 1000 садници по хектар, актинидија со број на садници од 550 до 1000 садници по хектар, праска со број на садници од 330 до 599 садници по хектар, кајсија со број на садници од 400 до 599 садници по хектар и цреша со број на садници од 240 до 599 садници по хектар“.

Во точката 4) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

„Корисници на оваа подмерка се и земјоделските стопанства – производители на кравјо, овчо и козјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во Регистарот на одгледувалишта на одредени видови животни (говеда, овци и кози) за произведеното млеко за период од октомври 2013 година до септември 2014 година, за потребите на сопствениот преработувачки капацитет запишан во регистарот на откупувачи на земјоделски производи;“.

Во точка 14) во алинејата 2 зборовите „од 3-5.000 грла“ се заменуваат со зборовите „од 5-5.000 грла“ и бројот „5.0001“ се заменува со бројот „5.001“.

Во ставот (4) воведната реченица се менува и гласи: „Поблиските критериуми за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство од дел II, код на мерка 211 и за органското производство од дел II, код на мерка 215 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година, како и висината на директните плаќања се следни:“.

Во ставот (4) точка 1) алинеја 1 по точката „11“ се додава точката „12“.

Член 2

Во членот 3 во ставот (4) по втората реченица се додава нова реченица која гласи:

„При контролата на самото место утврдувањето на големината на површината на декларираната култура се врши на целокупната парцела евидентирана во Системот за идентификација на земјишни парцели (СИЗП) и за сите СИЗП парцели, кои како подлога целосно или делумно ги имаат катастарските парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и кои се наведени во барањето.“

Член 3

Во членот 4 став (1) во точка (1), по зборовите „член 2 став (2) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 10)“ точката „11“ се брише.

Член 4

Барањата за директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко земјоделските стопанства – производители на кравјо, овчо и козјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во Регистарот на одгледувалишта на одредени видови животни (говеда, овци и кози) за произведеното млеко за период од октомври 2013 година до септември 2014 година, за потребите на сопствениот преработувачки капацитет запишан во регистарот на откупувачи на земјоделски производи, можат да ги поднесуваат од денот на влегувањето во сила на оваа уредба до 15 декември 2014 година.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9613/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5587.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ ИЗГРАДЕНИ ПО „ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦА СО НИСКИ ПРИХОДИ“

Член 1

Во Одлуката за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2003, 55/2006, 50/2007, 30/2008, 162/2008 и 17/2014) членот 10-а се менува и гласи:

„Член 10-а

Корисниците на становите изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ се категоризираат во четири групи и тоа:

1. Лица со социјален ризик
2. Лица со ниски приходи
3. Лица со просечни приходи и
4. Лица со високи приходи.“.

Член 2

Членот 10-б се менува и гласи:

„Член 10-б

(1)Лицата од член 10-а точка 1 од оваа одлука се лица приматели на социјална или постојана парична помош и имаат право на закуп на стан доколку ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Република Македонија;
- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа или куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија.

(2) Лицата од член 10-а точка 1 од оваа одлука можат да поднесат барање за склучување на договор за закуп на станот до Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката (во понатамошниот текст: Акционерското друштво), при што треба да ја приложат следната документација:

- уверение за државјанство;
- копија од лична карта која ќе се користи согласно Законот за заштита на лични податоци;

- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија, а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски застапник или старателот;

- изјава заверена кај нотар под морална, материјална и кривична одговорност за валидноста на поднесените документи од страна на лицето-подносител на барањето;

- уверение за евидентиран - запишан недвижен имот - стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;

- уверение за платени даноци издадено од даночни органи во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;

- потврда од Центарот за социјална работа во општината или од Центрите за социјална работа во општините на градот Скопје на чија територија се наоѓа станот дека лицето е корисник на социјална или постојана парична помош;

- потврда од Агенција за вработување за статусот на работен однос за сите полнолетни членови од заедничкото домаќинство на лицето.

(3) Доколку лицата од член 10-а точка 1 од оваа одлука имаат поднесено барање за закуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за закуп на станот без право на откуп, без плаќање на закупнина за станот се додека истите се приматели на социјална или постојана парична помош.“

Член 3

Членот 10-в се менува и гласи:

„Член 10-в

(1) Лицата од член 10-а точка 2 од оваа одлука се лица со вкупен приход во заедничкото домаќинство од максимум 1,5 просечна нето плата (според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на Република Македонија) и имаат право на закуп на стан односно откуп на стан доколку ги исполнуваат следниве услови:

- да се државјани на Република Македонија;
- да немаат долг по основ на закупнина, освен за лицата кои ќе поднесат барање за откуп на стан;

- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа или куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија.

(2) Лицата од член 10-а точка 2 од оваа одлука можат да поднесат барање за склучување на договор за закуп на станот или барање за откуп на станот до Акционерското друштво, при што треба да ја приложат следната документација:

- уверение за државјанство;
- копија од лична карта која ќе се користи согласно Законот за заштита на лични податоци;

- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија, а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски застапник или старателот;

- изјава заверена кај нотар под морална, материјална и кривична одговорност за валидноста на поднесените документи од страна на лицето-подносител на барањето;

- уверение за евидентиран - запишан недвижен имот - стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;

- уверение за платени даноци издадено од даночни органи во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;

- потврда за висината на месечната исплатена плата остварена за последните три месеци за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;

- потврда од Агенција за вработување за статусот на работен однос за сите полнолетни членови од заедничкото домаќинство на лицето.

(3) Доколку лицата од член 10-а точка 2 од оваа одлука имаат поднесено барање за закуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за закуп на станот со право на откуп и тоа под следните услови:

- ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство изнесува максимум 2 минимални нето плати, цената за закуп на стан ќе изнесува 25 ден/м² или

- ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство изнесува помеѓу 2 минимални нето плати и 1,5 просечна нето плата, цената за закуп на стан ќе изнесува 35 ден/м².

(4) Доколку лицата од член 10-а точка 2 од оваа одлука имаат поднесено барање за откуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за купопродажба на стан со плаќање во готово или на одложено плаќање под следниве услови:

- со минимално учество од 5% од вкупната вредност на станот;

- со рок на отплата максимум до 30 години односно 360 еднакви месечни рати и

- фиксна каматна стапка од 4% на годишно ниво.“

Член 4

Членот 10-г се менува и гласи:

„Член 10-г

(1) Лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука се лица со вкупен приход во заедничкото домаќинство кој изнесува помеѓу 1,5 просечна нето плата и 2,5 просечна нето плата (според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на Република Македонија) и имаат право на закуп на стан односно откуп на стан доколку ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Република Македонија;
- да немаат долг по основ на закупнина, освен за лицата кои ќе поднесат барање за откуп на стан;
- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство да немаат стан, кука или кука за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија.

(2) Лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука можат да поднесат барање за склучување на договор за закуп на станот или барање за откуп на станот до Акционерското друштво, при што треба да ја приложат следната документација:

- уверение за државјанство;
- копија од лична карта која ќе се користи согласно Законот за заштита на лични податоци;
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство дека немаат стан, кука, кука за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија, а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски застапник или старателот;
- изјава заверена кај нотар под морална, материјална и кривична одговорност за валидноста на поднесените документи од страна на лицето-подносител на барањето;
- уверение за евидентиран - запишан недвижен имот - стан, кука, кука за одмор или деловен простор издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- уверение за платени даноци издадено од даночни органи во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- потврда за висината на месечната исплатена плата остварена за последните три месеци за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- потврда од Агенција за вработување за статусот на работен однос за сите полнолетни членови од заедничкото домаќинство на лицето.

(3) Доколку лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука имаат поднесено барање за закуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за закуп на стан со право на откуп и тоа под следните услови:

- ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство изнесува помеѓу 1,5 просечна нето плата и 2 просечни нето плати, цената за закуп на стан ќе изнесува 62 ден/м² или
- ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство изнесува помеѓу 2 просечни нето плати и 2,5 просечни нето плати, цената за закуп на стан ќе изнесува 95 ден/м².

(4) Доколку лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука имаат поднесено барање за откуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за купопродажба на стан со плаќање во готово или на одложено плаќање под следниве услови:

- со минимално учество од 20% од вкупната вредност на станот;
- со рок на отплата максимум до 30 години односно 360 еднакви месечни рати и
- фиксна каматна стапка од 4% на годишно ниво.“.

Член 5

Членот 10-д се менува и гласи:

„Член 10-д

(1) Лицата од член 10-а точка 4 од оваа одлука се лица со вкупен приход во заедничкото домаќинство кој изнесува над 2,5 просечни нето плати (според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на Република Македонија) и имаат право на закуп на стан односно откуп на стан доколку ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Република Македонија;
- да немаат долг по основ на закупнина, освен за лицата кои ќе поднесат барање за откуп на стан;
- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство да немаат стан, кука или кука за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија.

(2) Лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука можат да поднесат барање за склучување на договор за закуп на станот или барање за откуп на станот до Акционерското друштво, при што треба да ја приложат следната документација:

- уверение за државјанство;
- копија од лична карта која ќе се користи согласно Законот за заштита на лични податоци;
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство дека немаат стан, кука, кука за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија, а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски застапник или старателот;
- изјава заверена кај нотар под морална, материјална и кривична одговорност за валидноста на поднесените документи од страна на лицето-подносител на барањето;
- уверение за евидентиран - запишан недвижен имот - стан, кука, кука за одмор или деловен простор издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- уверение за платени даноци издадено од даночни органи во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- потврда за висината на месечната исплатена плата остварена за последните три месеци за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;

- потврда од Агенција за вработување за статусот на работен однос за сите полнолетни членови од заедничкото домаќинство на лицето.

(3) Доколку лицата од член 10-а точка 4 од оваа одлука имаат поднесено барање за закуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за закуп на стан со право на откуп, при што цената за закупот на станот ќе изнесува 190 ден/м².

(4) Доколку лицата од член 10-а точка 4 од оваа одлука имаат поднесено барање за откуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за купопродажба на стан со плаќање во готово или на одложено плаќање под следниве услови:

- со минимално учество од 30% од вкупната вредност на станот;
- со рок на отплата максимум до 30 години односно 360 еднакви месечни рати и
- фиксна каматна стапка од 4% на годишно ниво.“.

Член 6

По членот 10-д се додаваат три нови членови 10-ѓ, 10-е и 10-ж кои гласат:

„Член 10-ѓ

(1) Лицата од член 10-а на оваа одлука на кои им е истечен рокот за закуп утврден во Договорот за закуп на стан како и лицата кои имаат склучено Договори за закуп на стан на неопределено време со одложен услов, треба да поднесат барање со целокупната документација согласно член 10-б став (2), член 10-в став (2), член 10-г став (2) и член 10-д став (2) за склучување на договор за закуп на станот или барање за откуп на станот до Акционерското друштво заклучно со 31.03.2015 година.

(2) Лицата од член 10-а на оваа одлука на кои до 31.03.2015 година не им е истечен рокот за закуп утврден во Договорот за закуп на стан, може да поднесат барање со целокупната документација согласно член 10-б став (2), член 10-в став (2), член 10-г став (2) и член 10-д став (2) за склучување на договор за закуп на станот или барање за откуп на станот до Акционерското друштво и тоа во рокот од став (1) на овој член или најдоцна во рок од 30 дена пред истекот на рокот за закуп утврден во Договорот за закуп на стан.

(3) Лицата од член 10-а на оваа одлука кои во роковите од став (1) и (2) на овој член нема да поднесат барање со целокупната документација согласно член 10-б став (2), член 10-в став (2), член 10-г став (2) и член 10-д став (2) за склучување на договор за закуп на станот или договор за купопродажба на станот, или кои нема да ги исполнат потребните услови согласно член 10-б став (1), член 10-в став (1), член 10-г став (1) и член 10-д став (1) или кои нема да склучат договор за закуп на стан или договор за купопродажба на стан ќе се смета дека го користат станот без правен основ и ќе се применат одредбите од членот 87 од Законот за домување.

Член 10-е

(1) Постапката за закуп на становите ја спроведува Акционерското друштво, во рок од три месеци од денот на поднесувањето на комплетното барање.

(2) Доколку лицата од член 10-а точка 2, 3 и 4 од оваа одлука имаат заостанат долг по основ на закупнина, истиот треба да го платат пред склучување на новиот договор за закуп на стан.

(3) Договорот за закуп на стан се склучува за времетраење од пет години, а по истекот на овој рок закупецот поднесува ново барање со целокупната документација до Акционерското друштво во согласност со категоријата во која се наоѓа согласно член 10-а од оваа одлука, а заради склучување на Договор за закуп на стан или Договор за купопродажба на станот.

(4) Доколку кај закупецот на станот по склучување на новиот договор за закуп на стан настанат промени во висината на приходите остварени по основ на плата во неговото заедничко домаќинство истиот за тоа треба да го извести Акционерското друштво и да поднесе барање со комплетната потребна документација согласно член 10-б став (2), член 10-в став (2), член 10-г став (2) и член 10-д став (2) заради склучување на друг договор за закуп на стан или склучување на купопродажен договор во согласност со категоријата во која се наоѓа по настанатата промена.

(5) Акционерското друштво е должно да врши периодични проверки најмалку еднаш годишно на лицата од член 10-а од оваа одлука во поглед на висината на приходите остварени по основ на плата во нивното заедничко домаќинство како и на условите согласно член 10-б став (1), член 10-в став (1), член 10-г став (1) и член 10-д став (1) врз основа на кои е склучен договорот за закуп на стан.

(6) Доколку Акционерското друштво при вршењето на периодичните проверки од став (5) на овој член утврди дека настанала промена во поглед на висината на приходите остварени по основ на плата во нивното заедничко домаќинство на закупецот, на истиот ќе му достави писмено известување согласно кое закупецот треба во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето да поднесе барање со целокупната документација до Акционерското друштво во согласност со категоријата од член 10-а на оваа одлука во која се наоѓа по настанатата промена.

(7) Доколку Акционерското друштво при вршењето на периодичните проверки од став (5) на овој член утврди дека настанала промена на условите врз основа на кои е склучен договорот за закуп на стан, истото поведува постапка за раскинување на Договорот за закуп на стан.

(8) Доколку закупецот не постапи согласно став (4) и (6) на овој член ќе се смета дека го користи станот без правен основ и ќе се применат одредбите од членот 87 од Законот за домување.

Член 10-ж

(1) Постапката за откуп на становите ја спроведува Акционерското друштво, кое ги склучува Договорите за купопродажба на стан во рок од 15 дена од денот на добивањето на позитивното мислење од Државното правобранителство на Република Македонија.

(2) Доколку лицата од член 10-а точка 2, 3 и 4 од оваа одлука имаат заостанат долг по основ на закупнина, истиот заедно со засметаната камата може да го платат пред склучување на договорот за купопродажба на стан или истиот може во целост да се додаде на продажната вредност на станот.

(3) Вредноста на станот се определува согласно Уредбата за методологија за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот на станови за определена намена.

(4) Договорите за купопродажба на стан склучени во готово или на одложено плаќање задолжително содржат одредба со која на купувачот му се забранува да го отуѓи станот во идните пет години сметајќи од денот на конечната исплата на станот. Оваа забрана за конкретниот стан се запишува во јавните книги за запишување на права на недвижности.

(5) Средствата остварени од продажбата на становите ќе се уплаќаат на посебна наменска сметка која за оваа намена ќе ја отвори Акционерското друштво. Средствата од оваа сметка ќе бидат наменети исклучиво за изградба на најмалку ист број на станови колку што ќе бидат продадени на корисниците, а ново изградените станови ќе се користат за иста намена согласно оваа одлука и ќе бидат распределени на лица со ниски приходи.“.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8897/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5588.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2015 година, бр.02-5965/1 од 16.10.2014 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9746/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5589.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2015 година, бр. 02-5966/1 од 16.10.2014 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9747/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5590.

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 115/2007, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“, бр.02-6481/2 од 7.11.2014 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“ - Скопје, на седницата, одржана на 7.11.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9749/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5591.

Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ
НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО –
БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда - Биро за судски вештачења му престанува користењето на движната ствар патничко моторно возило, „СЕАТ“ тип ТОЛЕДО; број на шасија VSSZZ1LZZR019309; година на производство 1995, сила на мотор 65, работна зафатнина на мотор 1781 см3; седишта 5, со регистарски таблички SK 185 TB.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.

Член 3

Директорот на Бирото за судски вештачења склучува договор со директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 42-9824/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5592.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2. 12 .2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СТРЕЖЕВО“- БИТОЛА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола број 02-683/4 од 7.11.2014 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 10.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9922/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5593.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2. 12. 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижната ствар која се наоѓа на ул.„Борис Кидрич“ бр. 1 во Кичево КП бр. 3352/3, КО Кичево 2, и тоа:

- зграда/објект 3, влез 1, намена на зграда/објект А5-1, кат пр, намена на посебен дел Г, површина 36 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 42-10007/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5594.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 1

Со оваа одлука на општина Кисела Вода се пренесуваат во сопственост без надомест недвижни ствари - деловни простории, сопственост на Република Македонија, запишани во Имотен лист бр. 50701, за КО Кисела Вода 1, со вкупна површина од 165м2 и тоа:

- КП 1086, број на зграда 5, влез 1, кат приземје, број 0, намена деловна просторија, површина 51 м2 и
- КП 1086, број на зграда 5, влез 1, кат приземје, број 1, намена деловна просторија, површина 114 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10147/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5595.

Врз основа на член 12 став 5 алинеја 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАКУП ВО ТИРЗ ТЕТОВО ПОМЕГУ НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРУП АД ТЕТОВО И ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО КОМПО АДВЕНТАЦ ТЕХНОЛОГИС ДООЕЛ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ С.ЈАНЧИШТЕ, ЈЕГУНОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за закуп во ТИРЗ Тетово помеѓу НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРУП АД Тетово и Друштво за производство, трговија и услуги ПРО КОМПО АДВЕНТАЦ ТЕХНОЛОГИС ДООЕЛ експорт - импорт с.Јанчиште, Јегуновце, на градежната парцела со вкупна површина од 10.000м², означена со катастарски број 133/4, Блок 10, КО Саракино, Тетово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10194/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5596.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници му престанува користењето на недвижна ствар - земјиште, сопственост на Република Македонија, кое претставува дел од КП бр.710 во КО Бунарцик евидентирана во Имотен лист бр. 57, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности и тоа новоформирана 710/3 со површина од 5м² и новоформирана КП бр.710/4 со површина од 5м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10389/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5597.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА СТРУГА КО МИСЛЕШЕВО ВОН ГР ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за технолошко индустриска развојна зона Струга КО Мислешево вон гр, општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2744/1 дел	Мислешево вон гр	Матарник	овоштарник	2
2745/1 дел	Мислешево вон гр	Матарник	овоштарник	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				190м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10656/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5598.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА КАНАЛИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ (АТМОСФЕРСКИ ВОДИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДНИ ВОДИ ОД ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА) ОД ТИРЗ СКОПЈЕ 1 КО КАДИНО И КО МИЛАДИНОВЦИ ВОН ГРАД ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на канали за одведување на отпадни води (атмосферски води и пречистени отпадни води од фекална канализација) од ТИРЗ Скопје 1 КО Кадино и КО Миладиновци вон град, општина Илинден.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 39294м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
214/2 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
214/4 дел	Кадино	Чурдевица	пасиште	5
214/5 дел	Кадино	Чурдевица	пасиште	5
213 дел	Кадино	Чурдевица	пнз-други природни неплодни земјишта	0
204/1 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
204/2 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
204/2 дел	Кадино	Чурдевица	нива	5
220/22 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
232/4 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
220/3 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
220/39 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
220/23 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
220/24 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
220/25 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
220/46 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
220/47 дел	Кадино	Кадино	нива	4
220/1 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
219/1 дел	Кадино	Баталија	пнз-други природни неплодни земјишта	0
214/1 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
214/6 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
214/2 дел	Кадино	Чурдевица	нива	4
216/1 дел	Кадино	Баталија	нива	4
216/2	Кадино	Баталија	нива	4
161/1 дел	Кадино	Араплија	нива	5
161/5 дел	Кадино	Стари лозја	нива	4
162/2 дел	Кадино	Стари лозја	пасиште	3
162/3	Кадино	Стари лозја	пасиште	3
173 дел	Кадино	Стари лозја	пасиште	3
174 дел	Кадино	Стари лозја	нива	4
179 дел	Кадино	Стари лозја	нива	4
180/2 дел	Кадино	Стари лозја	нива	4
190 дел	Кадино	Араплија	нива	4
191 дел	Кадино	Араплија	нива	4
193/2 дел	Кадино	Стари лозја	нива	4
197/1 дел	Кадино	Араплија	нива	4
198 дел	Кадино	Араплија	нива	4
202 дел	Кадино	Араплија	нива	4
203/2 дел	Кадино	Чурдевица	пасиште	3
29 дел	Миладиновци вон град	Шмрк	нива	5
28 дел	Миладиновци вон град	Долна мешалија	нива	5
27/1 дел	Миладиновци вон град	Долна мешалија	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			49000 м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10657/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

5599.

Врз основа на член 44 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“, бр.92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013 и 158/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

1. Во Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/2009 и 69/2012), во точката 1, алинеата 13 се менува и гласи:

„- Бранко Лазаревски, виш соработник во Секторот за правни општи и нормативни и заеднички работи во Министерство за труд и социјална политика;“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10001/1
2 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

5600.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 12 ноември 2014 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за донесување на Урбанистички план за дел од Стар Дојран за Урбан блок 1, плански опфат помеѓу улиците: Ул.„1“, Ул.„Велко Влаховик“ и Ул.„Илинденска“-општина Дојран, бр.07-716/12 од 1 јуни 2010 година донесена од Советот на општина Дојран („Службен гласник на општина Дојран“ бр.5/2010 од 4 октомври 2010 година).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Радмила Косева од Струмица со решение У.бр.185/2012 од 10 јули 2013 година поведе постапка за оценување на законитоста на Одлуката означена во точката 1 од ова решение, бидејќи основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 24 ставови 4, 8, 9 и 10 од Законот за просторното и урбанистичкото планирање.

4. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Дојран на седницата одржана на 31 мај 2010 година ја донел оспорената одлука во која со членот 1 е определено дека се донесува предметниот план за опфат како во насловот на одлуката, кој план бил изработен од страна на „Урбан Гис“ ДОО-Куманово.

Во членот 2 од Одлуката е определено дека составен дел на Урбанистичкиот план се: текстуалниот дел и синтезниот графички приказ на Планот со технички бр.65/08, изработен од субјектот означен во членот 1 од Одлуката.

Во членот 3 од Одлуката е определено дека Деталниот план се заверува во седум примероци со означување на одделните органи кај кои се чуваат примероците од Планот.

Во членот 4 од Одлуката е содржана обврска за Советот на општината Дојран за картирање на планот со определен рок од 30 дена сметано од донесувањето на Планот.

Во членот 5 од Одлуката е определено дека донесениот план не смее да се применува додека не се исполнат условите од членовите 3 и 4 од Одлуката.

Во членот 6 е определено дека Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Дојран“.

Одлуката е заведена под бр. 07-716/12 од 1 јуни 2010 год.

Судот, исто така, врз основа на увидот во прибавената и доставена документација, утврди дека:

- Општината Дојран во Годишната програма за изработка на урбанистички планови за 2008 година („Службен гласник на општина Дојран 24/2007) предвидела донесување на детален план за Урбаниот блок 1 во Стар Дојран.

- Стручната ревизија на Планот е изготвена од „Стан Арт“ ДООЕЛ Куманово во ноември 2008 година.

- Предлог-Планот е изработен од „Урбан-Гис“ ДОО Куманово во декември 2009 година.

- Одговор на ревизијата е даден од изготвувачот на Планот во декември 2009 година.

- Градоначалникот на општина Дојран со допис бр.08-1448/2 од 17 декември 2008 година побарал од Министерството за транспорт и врски стручно мислење по Нацрт-Планот.

- Министерството за транспорт и врски со допис бр.16-14955 од 4 февруари 2008 година дало стручно мислење во кое се содржани 12 забелешки на Нацрт-Планот.

- Министерството за култура-Управа за заштита на културното наследство во решение бр.08-2254/2 од 29 октомври 2008 година одобрило заштитно конзерваторски основи за културното наследство во рамките на опфатот на Планот.

- Со Одлука број 07-767/3 од 26 јули 2008 година Советот на општина Дојран го утврдил Нацрт-планот. Формалната одлука за утврдување на Планот е заведена под бр.07-237/6 од 4 март 2009 година.

- За организирање на јавната презентација и јавната анкета во траење од 15 дена од денот на објавувањето градоначалникот на општината Дојран донел Одлука број 08-444 од 30 март 2009 година. Во членот 4 од Одлуката е определено дека Нацрт-Планот ќе биде изложен на јавно место.

- Во Соопштението бр.09-444/1-2 од 30 март 2009 година за организирање на јавна анкета Градоначалникот определил дека Планот ќе биде изложен на Огласната табла во зградата на општината Дојран и на автобуската станица во Стар Дојран почнувајќи од 30 март до 10 април 2009 година (дванаесет календар-ски или десет работни дена како што бара член 24 став 4 од Законот).

- Соопштението било објавено во „Утрински весник“ на 28-29 март 2009 година.

- На 3 април 2009 година биле поднесени шест забелешки (анкетни листови бр.3, 4, 5, 6, 7 и 9); на 6 април 2009 година една (анкетен лист бр.2); на 27 април 2009 година биле поднесени две забелешки (анкетен лист 8 и 8-А, поднесени од исто лице со идентична содржина).

- Градоначалникот на Општината донел решение бр.08-444/1 од 28 април 2009 година за формирање на стручна комисија за спроведување на јавната презентација на Планот.

- На 7 мај 2009 година била поднесена една забелешка (анкетен лист бр.1) или вкупно биле поднесени 9 забелешки.

- Од извештајот од спроведената јавна анкета бр.08-444/2 од 9 мај 2009 година произлегува дека од 9 поднесени забелешки една не била прифатена, две биле делумно прифатени и 6 биле целосно прифатени.

- Со одделни дописи од 22 јуни 2009 година и 12 август 2009 година подносителите на забелешките бр.1 и бр.9 биле известени за тоа дека нивните забелешки се делумно прифатени. Притоа начинот на доставување на известувањето е непознат (пошта, препорачана пратка, доставна книга, доставна служба или слично). За останатите 7 подносиители не е доставен доказ за доставување на известување.

- Стручната комисија сочинила известување бр.10-444/6 од 24 ноември 2009 година, според кое, по спроведената јавна презентација и јавна анкета може да се отпочне со постапката за добивање на согласност од надлежното министерство, без да се произнесе од какво значење се прифатените забелешки во смисла на член 24 став 9 до Законот.

- Министерството за транспорт и врски со допис бр.17-1115/3 од 22 март 2010 година ја известило општината Дојран дека не дава согласност и ја враќа документацијата заради конкретни забелешки во спроведувањето на постапката.

- На 29 март 2010 година градоначалникот на општината Дојран со допис бр.10-480/2 повторно побарал издавање на согласност по Предлог-Планот од Министерството за транспорт и врски.

- Со допис бр.480/3 од 20 април 2010 година градоначалникот на општина Дојран од Министерството за култура-Управа за заштита на културното наследство побарал издавање на согласност за вградени заштитно-конзерваторски основи, која не е приложена во постапката.

- Министерството за транспорт и врски дало согласност на Предлог-Планот бр.16-3380/2 од 28 април 2010 од кој документ, меѓу другото, произлегува дека Министерството за култура-Управа за заштита на културното наследство дало мислење бр.08-1081/4 од 28 април 2010 година (носи ист датум со добиената согласност).

- Оспорената одлука е донесена на 31 мај 2010 година, заведена е под бр.07-716/12 од 1 јуни 2010 година и е објавена на 4 јуни 2010 година во службеното гласило на општината Дојран.

5. Условите и начинот на системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на плановите, изработувањето и постапката за донесувањето на плановите, како и другите прашања од областа на просторното и урбанистичкото планирање се уредени со Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр.51/2005, 137/2007, 151/2007-исправка и 91/2009), во чие време на важење е донесена оспорената одлука.

Во членот 3 од наведениот закон е утврдено дека изработувањето, донесувањето и спроведувањето на Просторниот план на Република Македонија и на урбанистичките планови се работи од јавен интерес.

Видовите и содржината на плановите, како и постапката за нивно изработување и донесување се уредени во посебен дел од Законот означен и насловен со "II. Планирање на просторот", кој ги опфаќа членовите од 7 до 48.

Според членот 7 од овој закон, во зависност од просторот кој е предмет на планирањето се донесуваат следните планови: Просторен план на Република Македонија и урбанистички планови во кои спаѓаат генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место.

Согласно член 11 ставовите 1 и 2 од Законот, детален урбанистички план, за каков што се работи во конкретниот случај, се донесува за плански опфат за кој е донесен генерален урбанистички план. Деталниот урбанистички план содржи текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфра-структурата.

Според ставот 3 од овој член од Законот, графичките прикази на планот одржат: граница на планскиот опфат, регулациони линии, парцелација на градежното земјиште, површини за градење на градби определени со градежни линии, максимална висина на градбата изразена во метри до венец, намена на земјиштето и градбите, планско решение на секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение и плански решенија на сите секундарни комунални и телекомуникациски инфраструктури.

Според ставот 4 од овој член од Законот, текстуалниот дел од планот содржи: општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите, посебни услови за изградба на поединечни градежни парцели, податоци за сообраќајните, комуналните и телекомуникациските инфраструктури и други параметри.

Според член 17 став 1 од Законот, за изработување на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон, општините и градот Скопје донесуваат годишна Програма. Според ставот 2 од истиот член од Законот, програмата од ставот 1 на овој член општините и градот Скопје ја доставуваат до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот и задолжително ја објавуваат во јавните гласила.

Понатаму, согласно член 18 од Законот, изработување на урбанистички планови вршат правни лица кои поседуваат лиценца, што ја издава органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот под услови утврдени во овој член од Законот.

Според членот 21 став 1 од Законот плановите од членот 7 на овој закон се изработуваат во две фази, односно како нацрт на план и предлог на план. На нацртот на плановите, согласно членот 21 од Законот се врши стручна ревизија со која се утврдува дека плановите се изработени во согласност со одредбите на овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон и друг закон. Стручна ревизија на плановите од член 7 точка 2 на овој закон финансирани од буџетот на општината и буџетот на градот Скопје врши овластено правно лице од член 18 став 1 на овој закон, определено од градоначалникот на општината или на градот Скопје. Согласно став 5 на овој член, забелешките од стручната ревизија се вградуваат во нацртот на планот, а изработувачот на планот задолжително дава извештај за постапувањето по забелешките на стручната ревизија до органот надлежен за донесување на планот. Стручната ревизија и извештајот за постапување по забелешките од стручната ревизија се составен дел на планот.

Во член 24 од Законот, се утврдува дека по нацртот на деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план за село и урбанистичкиот план во населено место, општината спроведува јавна презентација и јавна анкета (став 1). Организирањето на јавната презентација и јавната анкета на плановите од став 1 на овој член го врши градоначалникот на општината, по утврдување на нацртот на планот од страна на советот за кој претходно е добиено мислење од органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредување на просторот (став 2). За спроведената јавна презентација и јавна анкета се изработува извештај (став 3). Јавната презентација и јавната анкета од ставот 1 на овој член се спроведува со излагање на планот на јавно место кое се наоѓа во кругот на месната самоуправа. Јавната анкета трае најмалку десет работни дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки, предлози и мислења на анкетни листови (став 4). Јавната презентација е стручно презентирање на планот и се организира во простории и време што ќе го определи градоначалникот на општината (став 5).

Според член 24 став 6 од Законот, извештај од јавната анкета со образложение за прифатените и неприфатените забелешки за плановите од ставот 1 на овој член, изработува стручна комисија формирана од гра-

доначалникот на општината, која е составена од три члена, и тоа: носителот на изработка на планот, одговорно лице од општинската администрација надлежно за урбанистичко планирање и истакнат научен и стручен работник од областа на урбанистичкото планирање. Според став 7 на овој член од Законот, извештајот е составен дел на одлуката за донесување на предлогот на планот, а согласно ставот 8, врз основа на извештајот, комисијата е должна писмено да го извести секое лице кое поднело анкетен лист со образложение за прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки или предлози.

Доколку комисијата од ставот 6 на овој член оцени дека нацртот на планот со прифатените забелешки од јавната анкета претрпел значајни промени (промена на границата на урбанистичкиот опфат, промена на регулационите линии, промена на намената на земјиштето и промени во поголем обем на други параметри утврдени во планот), градоначалникот на општината за нацртот на планот со вградени забелешки во планот повторно спроведува јавна презентација и јавна анкета (член 24 став 9).

Во членот 24 став 10 од Законот утврдено е дека времето и местото каде ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета, задолжително се објавува со соопштение во јавните гласила. Соопштението задолжително ги содржи податоците, местоположба и површина на опфатот на планот.

Според член 25 став 1 од Законот, на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон, изработени во форма на нацрт на план се дава мислење од органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, заради согледување на степенот на усогласеноста на плановите со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон. Во ставот 2 на овој член од Законот утврдено е дека на плановите изработени во форма на предлог на план се дава согласност од органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, со која се потврдува дека плановите се изработени согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Согласно ставот 3 на член 25 од Законот мислењето од ставот 1 и согласноста од ставот 2 на овој член се дава во рок од 15 работни дена од денот на поднесувањето на барањето од страна на носителот на планот. Доколку надлежниот орган за издавање на мислењето и согласноста не одговори во наведениот рок ќе се смета дека мислењето и согласноста се издадени. Според ставот 5 на истиот член по добивањето на согласноста од ставот 2 на овој член, планот се доставува до надлежниот орган за донесување.

Во членот 31 став 1 од Законот, помеѓу другото е предвидено дека во постапката за изработување на плановите задолжително се применуваат стандардите и нормативите за уредување на урбанистичкото планирање.

Од изнесените законски одредби произлегува дека законодавецот, во функција на обезбедување на уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата,

утврдил прецизна регулатива во врска со планирањето на просторот, точно определувајќи ги плановите за просторно и урбанистичко планирање, нивната содржина и постапката за нивно донесување.

Од списите по предметот произлегува дека во постапката за донесување на конкретната одлука била спроведена јавна анкета со означување на време и место на спроведување на јавната анкета, а соопштението било објавено во весникот „Утрински весник“, како и тоа дека Министерството за транспорт и врски дало согласност на Предлог урбанистичкиот план (допис бр.16-3380/2 од 28 април 2010).

Меѓутоа, имајќи ја предвид содржината на членот 24 став 10 од Законот, како и направениот увид и анализа на доставената документација за донесување на одлуката за донесување на конкретниот урбанистички план Судот оцени дека е сторена повреда на означената одредба од Законот, бидејќи во неа е содржана обрвска за објавување на соопштените за одржување на јавна анкета во „јавни гласила“, што подразбира објавување во најмалку две гласила, а во овој случај објавувањето е направено само во едно јавно гласило.

Понатаму, според член 24 став 4 од Законот јавната анкета трае најмалку десет работни дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. Од анализата на оваа одредба произлегува дека забелешки можеле да бидат ставани во периодот на организираната јавна анкета или од 30.03.2009 до 10.04.2009 година, но во овој случај два анкетни листа се поднесени по истекот на рокот определен за јавна анкета (анкетен лист 8 и 8-А, поднесени од едно исто лице со иста содржина на 27 април 2009 година и анкетен лист 1 поднесен на 7 мај 2009 година).

Со оглед на тоа што во постапката пред Судот не е презентиран доказ за писмено известување на лицата чии забелешки биле прифатени или пак одбиени, како што е пропишано во членот 24 став 8 од Законот, Судот оцени дека постои повреда и на оваа одредба од Законот. Имено Комисијата била должна да ги известува граѓаните за прифатените или одбиените забелешки. Врз основа на наведеното произлегува дека појаснувањето на Комисијата дадено во дописот бр.10-477/4 од 10.6.2013 година дека со подносителите на забелешките се согласиле да не бидат писмено известени не ја елиминира сторената повреда. Исто така, во постапката пред Судот не е презентиран доказ за начинот на известување на граѓаните чии забелешки биле делумно прифатени, иако постои сочинето писмено известување до Хаџискерлева Љубица и Теменугов Илија.

Во постапката пред Судот од страна на општината Дојран не беше презентиран доказ за дадено мислење од страна на Комисијата за примена на членот 24 став 10 од Законот, односно дали осумте прифатени забелешки од јавната анкета довеле до промени на Планот од поголем обем, во кој случај требала да се организира нова јавна анкета, од каде Судот оцени дека е сторена повреда и на членот 24 став 9 од Законот.

Од изнесената правна и фактичка состојба Судот утврди дека оспорената Одлука не е во согласност со членот 24 ставови 4, 8, 9 и 10 од од Законот за просторното и урбанистичкото планирање.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У.бр.185/2012

12 ноември 2014 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

5601.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членовите 57 и 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 25 ноември 2014 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ- „11 Ноември,, Урбан блок 65-з, и дел од 65-в, плански опфат меѓу улиците „11 Ноември,, „Васил Главинов,, „Босанска,, и „Дренак,, - Општина Куманово број 07-1019/13 од 09 февруари 2012 година, донесена од Советот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 2/2012).

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА РЕШЕНИЕТО за запирање од извршувањето на поединечните акти или дејствија донесени, односно преземени врз основа на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива од Реџаи Далипи од с.Матејче - Општина Липково, Шабан Сакипи и Мухарем Османи, двајцата од Куманово поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одлуката наведена во точката 1 на оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со основ се постави прашањето за нејзина согласност со Уставот и Законот за просторно и урбанистичко планирање.

5. Судот на седница утврди дека во членот 1 од Одлуката е предвидено дека со одлуката се донесува Детален урбанистички план за дел од УЕ- „11 Ноември,, Урбан блок 65-з, и дел од 65-в, плански опфат меѓу улиците „11 Ноември,, „Васил Главинов,, „Босанска,, и „Дренак,, - Општина Куманово, техничка документација број 09-10/09 изработена од СТАН – арт ДОО-Куманово.

Во членот 2 од Одлуката е определена границата на планскиот опфат и дека истиот содржи текстуален дел со билансни показатели за планскиот опфат и синтезен графички приказ на планските решенија.

Во членот 3 од Одлуката се уредени прашањата за заверката со потпис и печат и архивирањето на примероците од Планот.

Во членот 4 од оваа одлука е предвидено дека истата влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Куманово“.

Одлуката е донесена под број 07-1019/13 од 09 февруари 2012 година и е објавена во „Службен гласник на Општина Куманово“ со број 2 од 13 февруари 2012 година.

6. Судот во понатамошната постапка, а пред донесување на одлуката од документацијата доставена од Советот на Општина Куманово утврди дека се доставени следните акти:

- Програма за урбано планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2009 година, донесена од Советот на Општина Куманово;

- Програма за урбано планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2010 година; донесена од Советот на Општина Куманово;

- Програма за урбано планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2011 година; донесена од Советот на Општина Куманово;

- Решение за формирање на Комисија за давање мислења на нацрт планови и давање на предлози до градоначалникот за одобрување на локална урбанистичка планска документација број 08-8823/1 од 15.9.2009 година;

- Елаборат за Ажурирана геодетска подлога изработена од ГЕО-МЕТР ДОО Куманово број 09-166/2 од Март 2009 година;

- Извештај од извршена Стручна ревизија изработен од ВИЗУРА ДООЕЛ Струмица со тех. Број 01.10/09 од Јануари 2010 година;

- Извештај за постапување по Стручна ревизија изработен од ПИИ СТАН арт ДОО Куманово од Јануари 2010 година;

- Стручно мислење број 21-3666/6 од 10 август 2010 година изготвено од Комисијата за давање мислења на нацрт планови и давање на предлози до градоначалникот за одобрување на локална урбанистичка планска документација;

- Извештај за постапување по Стручна мислење изработен од ПИИ СТАН арт ДОО Куманово од Август 2010 година;

- Одлука за утврдување на Нацрт-детален урбанистички план, заведена под број 07-8545 од 19 август 2010 година;

- Одлука за организирање Јавна анкета и Јавна презентација, заведена под број 08-3666/9 од 23 септември 2010 година;

- Соопштение за Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт- Измена и дополна на Деталниот урбанистички план, број 21-4520/6 од 30.септември 2010 година и објави во печатени медиуми;

- Решение за формирање на Стручна комисија број 21-3666/10 од 28 септември 2010 година;

- Записник од одржана Јавна презентација и Јавна анкета број 21-3666/13 од 26 октомври 2010 година;

- Извештај од одржана Јавна презентација и Јавна анкета број 21-3666/14 од 06 декември 2010 година;

- Известување за постапување по извештај од одржана Јавна презентација и Јавна анкета број 21-3666/15 од 06 декември 2010 година;

- Мислење од ЕВН КЕЦ Куманово, заведено под број 04-5952/2 од 27 декември 2010 година;

- Мислење од Министерството за култура, Управа за заштита на културно наследство број 08-3061/2 од 28 декември 2010 година;

- Мислење од Дирекција за заштита и спасување – подрачна единица Куманово број 10-520/3 од 20 декември 2010 година;

- Согласност број 16-8829/2 од 29 декември 2011 година на предлог план издадена од Министерството за транспорт и врски;

- Одлука за донесување на Детален урбанистички план од страна на Советот на Општина Куманово, заведена под број 07-1019/13 од 09 февруари 2011 година;

По добивањето на наведените акти, Судот два пати се обрати до Советот на општината и до лицето за контакт во општината од областа на урбанизмот, со барање на Судот да му биде доставена документација, со цел да се утврди што било презентирано на јавната презентација, што било усвоено од страна на Советот на општина Куманово со оглед на тоа дека е спорен фактот, дали имало анкетни листови, или ако имало дали оние кои биле прифатени и оние кои не биле прифатени се известени односно дали има копии од приемна книга (лист) на Македонска пошта со кој може да се утврди фактот дека на подносителите на анкетни листови им бил доставен одговор за прифатени или неприфатени забелешки.

По донесување на решение за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорената Одлука, Судот го достави решението на одговор со барање на Судот да му бидат презентирани сите документи односно графички прилози кои се составен дел на планот.

Од увидот во одговорот и доставениот материјал доставен од доносителот на актот Судот утврди дека се доставени истите акти што беа доставени и пред поведување на постапката или поточно речено повторно доносителот на актот достави извод на нацрт –планот и предлог планот, наместо да го достави целокупниот материјал, односно графичките прилози што се составен дел на планот и ја прават целината на планот.

Со оглед на тоа Судот оцени дека оспорената Одлука за донесување на деталниот урбанистички план не е во согласност со Уставот и Законот за просторното и урбанистичко планирање.

7. Според член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија, покрај другите темелни вредности на уставниот поредок на Република-та е и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштита и унапредувањето на животната средина и на природата.

Со членот 30 став 1 од Уставот се гарантираат правото на сопственост и правото на наследување. Според ставот 2 на овој член, сопственоста создава права и обврски и треба да служи за доброто на поединецот и заедницата, а според ставот 3 никој не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на плановите, изработувањето и постапката за донесувањето на плановите, како и другите прашања од областа на просторното и урбанистичкото планирање се уредени со Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" 51/2005, 137/2007, 151/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011 и 53/2011).

Во членот 3 од наведениот закон е утврдено дека изработувањето, донесувањето и спроведувањето на Просторниот план на Република Македонија и на урбанистичките планови се работи од јавен интерес.

Видовите и содржината на плановите, како и постапката за нивно изработување и донесување се уредени во посебен дел од Законот означен и насловен со "II. Планирање на просторот", кој ги опфаќа членовите од 7 до 48.

Согласно член 11 ставовите 1 и 2 од овој закон, детален урбанистички план, за каков што се работи во конкретниот случај, се донесува за плански опфат за кој е донесен генерален урбанистички план. Деталниот урбанистички план содржи текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата.

Според ставот 3 од овој член од Законот, графичките прикази на планот содржат: граница на планскиот опфат, регулациони линии, парцелација на градежното земјиште, површини за градење на градби определени со градежни линии, максимална висина на градбата изразена во метри до венец, намена на земјиштето и градбите, планско решение на секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение и плански решенија на сите секундарни комунални и телекомуникациски инфраструктури.

Според ставот 4 од овој член од Законот, текстуалниот дел од планот содржи: општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите, посебни услови за изградба на поединечни градежни парцели, податоци за сообраќајните, комуналните и телекомуникациските инфраструктури и други параметри.

Во ставот 7 на членот 11 од Законот е предвидено дека деталниот урбанистички план како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со генералниот урбанистички план.

Според член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, за изработување на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон, општините и градот Скопје донесуваат годишна програма. Во годишната програма општините и градот Скопје можат да ут-

врдат одредни планови заради економски развој на општината, да се донесат во постапка, пропишана во членот 24-а ставови 2, 3, и 4 на овој закон. Според ставот 2 од истиот член од Законот, програмата од ставот 1 на овој член општините и градот Скопје ја доставуваат до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот и задолжително ја објавуваат во јавните гласила.

Според одредбата од членот 22 став 1 од Законот за просторното и урбанистичко планирање, плановите од членот 7 на овој закон се изработуваат во две фази, односно како нацрт на план и предлог на план. На нацртот на плановите, согласно членот 21 од Законот се врши стручна ревизија со која се утврдува дека плановите се изработени во согласност со одредбите на овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон и друг закон. Стручна ревизија на плановите од член 7 точка 2 на овој закон финансирани од буџетот на општината и буџетот на градот Скопје врши овластено правно лице од член 18 став 1 на овој закон, определено од градоначалникот на општината или на градот Скопје. Согласно став 5 на овој член, забелешките од стручната ревизија се вградуваат во нацртот на планот, а изработувачот на планот задолжително дава извештај за постапувањето по забелешките на стручната ревизија до органот надлежен за донесување на планот. Стручната ревизија и извештајот за постапување по забелешките од стручната ревизија се составен дел на планот.

Во член 24 од овој закон, се утврдува дека по нацртот на деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план за село и урбанистичкиот план вон населено место, општината спроведува јавна презентација и јавна анкета (став 1). Организирањето на јавната презентација и јавната анкета на плановите од став 1 на овој член го врши градоначалникот на општината, по утврдување на нацртот на планот од страна на советот за кој претходно е добиено мислење од органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредување на просторот (став 2). За спроведената јавна презентација и јавна анкета се изработува извештај (став 3). Јавната презентација и јавната анкета од ставот 1 на овој член се спроведува со излагање на планот на јавно место кое се наоѓа во кругот на месната самоуправа. Јавната анкета трае најмалку десет работни дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки, предлози и мислења на анкетни листови (став 4). Јавната презентација е стручно презентирање на планот и се организира во простории и време што ќе го определи градоначалникот на општината (став 5). Според став 6 на овој член, извештај од јавната анкета со образложение за прифатените и неприфатените забелешки за плановите од ставот 1 на овој член, изработува стручна комисија формирана од градоначалникот на општината, која е составена од три члена, и тоа: носителот на изработка на планот, одговорно лице од општинската администрација надлежно за урбанистичко планирање и истакнат научен и стручен работник од областа на урбанистичкото планирање. Според став 7 на овој член од Законот, извешта-

јот е составен дел на одлуката за донесување на предлогот на планот, а согласно ставот 8 на истиот член, врз основа на извештајот, комисијата е должна писмено да го извести секое лице кое поднело анкетен лист со образложение за прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки или предлози (став 9).

Во членот 24 став 10 од Законот утврдено е дека времето и местото каде ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета, задолжително се објавува со соопштение во јавните гласила. Соопштението задолжително ги содржи податоците, местоположба и површина на опфатот на планот.

Во член 24-а став 2 од Законот за просторното и урбанистичко планирање, е утврдено дека, на предлогот на планот се врши стручна ревизија согласно членот 21 став 3 на овој закон, се спроведува стручна расправа согласно членот 23 на овој закон и се спроведува јавна презентација и јавна анкета согласно членот 24 од овој закон. Јавната анкета трае десет работни дена и се организира во рок од три работни дена по добивање на одговор на стручното мислење од страна на изготвувачот на планот. Стручната расправа се одржува во периодот на времетраењето на јавната анкета, а извештајот од стручната расправа се изработува во рок од три дена по одржаната стручна расправа. Извештајот од јавната анкета се изработува во рок од пет работни дена по завршување на јавната анкета, а по извештајот на комисијата изработувачот на планот постапува во рок од седум работни дена.

Според ставот 3 на член 24-а од законот, комисијата од членот 17 став 4 на овој закон дава стручно мислење на предлогот на планот во рок од пет работни дена по доставување на предлогот на планот од страна на изработувачот.

Согласно ставот 4 на наведениот член на предлогот на планот се бара согласност од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот која се издава во рок од пет дена по поднесување на барањето од страна на носителот на планот. Предлогот на планот се донесува во рок од десет работни дена од приемот на согласноста.

Според членот 25 став 2 на Законот за просторно и урбанистичко планирање на плановите од членот 7 точка 2 изработени во форма на предлог на план согласност дава органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, со која се потврдува дека постапката за изработување на предлог планот е спроведена согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Тргувајќи од наведените законски одредби, утврдената фактичка состојба во однос на донесување на планот, наводите од иницијативата, а имајќи ја предвид доставената документација за донесување на оспорената одлука, при што носителот на одлуката и по поведувањето на постапката достави извод од нацрт-план и извод од предлог-планот, наместо да го достави целокупниот материјал, односно графичките прилози што се составен дел од планот и ја прават целината на планот, Судот оцени дека оспорениот план не е донесен во постапка предвидена со Законот.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Елена Гошева и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзими Старова и Владимир Стојаноски.

У. бр. 3/2013
25 ноември 2014 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

5602.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 25 ноември 2014 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за постапката за прием на професионални војници на служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2008), донесен од министерот за одбрана.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Денис Мустафовски од Скопје со решение У.бр.13/2013 од 16 април 2014 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 од ова решение, бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека Правилникот за постапката за прием на професионални војници на служба во Армијата на Република Македонија е донесен согласно член 33 став 6 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2002, 98/2002, 25/2003, 71/2003, 112/2005 и 134/2007).

Во член 8 од овој Правилникот е предвидено дека од страна на Воената служба за безбедност и разузнавање во постапката за прием на професионални војници на служба во Армијата се:

- Врши проверка на впишаните податоци кои кандидатите ги втеле во своерачно пополнетиот прашалник, со изјава за морална, материјална и кривична одговорност за точност на впишаното, како и согласност истите да бидат проверени во соодветна законска процедура;

- Доставува листа на кандидати кои ги поминале проверките од алинејата 1 на овој член до Комисијата за спроведување на постапката за прием на професионални војници.

Оваа одредба се оспорува во делот: „Од страна на Воената служба за безбедност и разузнавање“.

Во членот 14 став 2 од истиот правилник е предвидено дека, оценка на поднесените документи во смисла на нивната потполност во согласност со објавениот оглас се врши од страна на Секторот за цивилна одбрана, а проверка на впишаните податоци кои кандидатите ги изнеле за вистинити се спроведува од страна на Воената служба за безбедност и разузнавање.

Одредбата се оспорува во делот: „а проверката на впишаните податоци кои кандидатите ги изнеле за вистинити се спроведува од страна на Воената служба за безбедност и разузнавање“.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, која вредност бара во правниот поредок да егзистираат подзаконски акти кои имаат свој основ во закони што се во важност.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Устав и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Оспорениот Правилник за постапката за прием на професионални војници на служба во Армијата на Република Македонија имал свој законски основ во членот 33 став 6 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003, 71/2003, 112/2005 и 134/2007) се до 23 јануари 2011 година.

Ова од причина што, наведениот закон престанал да важи на 23 март 2010 со влегувањето во сила на Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010). Овој Закон, во меѓувреме претрпел уште четири измени и дополнувања.

Според член 227 од Законот што сега е во сила, подзаконските и други акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од десет месеци (23 јануари 2011 година) од денот на влегување во сила на овој закон (став 1). До донесувањето на подзаконските и други акти од ставот 1 на овој член ќе продолжат да се применуваат подзаконските и други акти кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон (став 2).

Со оглед на тоа што временскиот период на важење на оспорениот правилник (23 јануари 2011 година) изминал, но истиот се уште егзистира во правниот поредок, како акт донесен врз основа на Закон кој престанал да важи, произлегува дека основано е тврдењето во иницијативата дека овој оспорен акт нема свој законски основ.

Врз основа на наведеното Судот оцени дека оспорениот Правилник не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У. бр. 13/2013
25 ноември 2014 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5603.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Водолија“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/X-5/2014 од 30 октомври 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/14).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 12 декември 2014 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/6/2014
9 декември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

5604.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Риби“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/XI-1/2014 од 14 ноември 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/14).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 12 декември 2014 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/7/2014
9 декември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

5605.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Икони на светци“, со име „Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 (петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели „Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброт од 31,1 г, чистота на среброт од 28,77 г и во форма на правоаголник со димензии 35 x 45 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот, во централниот дел на монетата се прикажани слики на св. Вера (со крст), св. Надеж (со сидро) и св. Љубов (со деца) во златна боја. Под трите светици е прикажана слика на црквата Св. Трофим (Ешо, Алзас, Франција), каде што се чуваат моштите на св. Софија. Во горниот дел од монетата е прикажан грбот на Република Македонија и натписите „100 денари“ и „2014“. Во долниот дел од монетата е прикажан натписот „Република Македонија“ (на македонски јазик), како и ознаката („Ag 925“) и тежината на монетата („31,1g“).

- на реверсот на монетата е претставена дигитално печатена слика на трите светици - св. Вера, св. Надеж и св. Љубов, претставени како млади девојки. Зад трите светици е прикажана слика од нивната мајка, св. Софија (прикажана во релјеф). Имињата на сите светици се исковани на македонски јазик, а по должината на работ на монетата е претставен украс.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/8/2014
9 декември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5606.

Врз основа на член 9, член 25 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), постапувајќи по Барањето на ДГ Бетон АД Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност, поднесено на ден 14.11.2014 година и дополнето на ден 18.11.2014 година, на ден 19.11.2014 година и на ден 26.11.2014 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 28.11.2014 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На ДГ Бетон АД Скопје се дава одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда и тоа 2.751 обични акции во вкупен износ од 11.554.200 денари, согласно Одлуката бр. 02-8443/9 од 18.06.2014 година за продажба на сопствени акции од основачка емисија по пат на приватна понуда, донесена на Седница на Собранието на акционери на ДГ Бетон АД Скопје, одржано на ден 18.6.2014 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 02-8443/9 од 18.06.2014 година за продажба на сопствени акции од основачка емисија по пат на приватна понуда, донесена на Седница на Собранието на акционери на ДГ Бетон АД Скопје, одржано на ден 18.6.2014 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на приватната понуда, да ги пријави за упис во депозитарот на хартии од вредност промените на сопственоста на акциите настанати како резултат на реализацијата на приватната понуда на сопствени акции.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни

	Вид на услуги согласно За- конот за хартии од вредност	Висина на надоместок
27	Надоместок за надзор на друштвата за управување со инвестициски фондови и инвестициските фондови	0,15% од днев- ната вредност на сите инвести- циски фондови со кои управува друштвото пресметана сог- ласно Правил- никот за утврду- вање на нето вредност на имотот на отво- рен и затворен инвестициски фонд и за пресметување

		на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/2009), а која се пресметува за секој ден во годината во работни денови
--	--	--

Табелата „Вид на услуги согласно Законот за преземање на акционерски друштва“, се менува и гласи:

	Вид на услуги согласно Законот за преземање на акционерски друштва	Висина на надоместок
1	Надоместок за издавање дозвола за понуда за преземање	0,35% од вкупната цена на хартиите од вредност кои се предмет на преземањето
2	Надоместок за издавање на решение за утврдување на успешноста на понудата за преземање	50.000 денари
3	Надоместок за извршена контрола во случај на стекнување на акции спротивно на овој закон по правосилност на решението	25.000 денари
4	Надоместок за извршена контрола на понудата за преземање	15.000 денари

Во табелата „Други приходи“, по точката под реден број 2 се додава нова точка под реден број 3, која гласи:

	Други приходи	Висина на надоместок
3	Надоместок за упис во регистар на овластени ревизори	10.000 денари

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„(1) Надоместоците треба да бидат уплатени во целост на денот на поднесување на барањето, на жиро-сметка на Комисијата.

(2) По исклучок на став (1) од овој член надоместоците за надзор на берзите и депозитарите од членот 1 од овој тарифник се утврдуваат еднаш годишно согласно формулите од ставовите (3) и (4) на овој член и се уплаќаат на 12 месечни рати во рок од 15 дена по истекот на месецот за претходниот месец.

(3) Месечниот надоместок за надзор на берзите се пресметува со примена на следнава формула:

Вкупна пазарна капитализација на сите сегменти на пазарот на последниот ден на тргување во претходната година $\times 0,006\%$

12

(4) Месечниот надоместок за надзор на депозитарите се пресметува со примена на следнава формула:

Вкупна номинална вредност на сите запишани долгорочни хартии од вредност во депозитарот на последниот ден на тргување во претходната година $\times 0,004\%$

12

(5) Месечниот надоместок за надзор на брокерските куќи, односно банките со дозвола за работа со хартии од вредност се пресметува со примена на следнава формула:

Вкупниот месечен промет со долгорочни хартии од вредност $\times 0,015\%$.

(6) Под промет се подразбира прометот остварен и при купување и при продавање на хартии од вредност односно се применува двојно пресметување.

(7) Месечниот надоместок за надзор, брокерските куќи, односно банките со дозвола за работа со хартии од вредност го уплаќаат во рок од 15 дена по истекот на месецот за претходниот месец.

(8) Месечниот надоместок за надзор на друштвата за управување со инвестициски фондови и инвестициските фондови се пресметува со примена на следнава формула:

Дневна вредност на имотот на фондовите $\times 0,15\%$

365

(9) Месечниот надоместок за надзор на друштвата за управување со инвестициски фондови и инвестициските фондови се пресметува со собирање на сите дневни пресметки во текот на календарскиот месец во кој се врши вреднувањето.

(10) Месечниот надоместок за надзор, друштвата за управување со инвестициски фондови го уплаќаат во рок од 15 дена по истекот на месецот за претходниот месец.

(11) Месечниот надоместок за надзор на друштвата за инвестиционо советување се пресметува со примена на следнава формула:

Вкупни месечни приходи на друштвото $\times 0,25\%$

(12) Месечниот надоместок за надзор, друштвата за инвестиционо советување го уплаќаат во рок од 15 дена по истек на месецот за претходниот месец.“

Член 3

Одредбите од член 1 на овој тарифник кои се однесуваат на надоместокот за надзор на друштвата за управување со инвестициски фондови и инвестициските фондови и одредбите од член 2 ставови (8), (9) и (10) на овој тарифник кои се однесуваат на начинот на пресметка на надоместокот за надзор на друштвата за управување со инвестициски фондови и инвестициските фондови ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.

Член 4

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 03-1809/1
31 октомври 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5608.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), објавува

О Г Л А С за избор на

I

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелија.

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во член 44, 45 и член 46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат за:

I Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелија потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку три години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (да не е постаро од шест месеци од денот на неговото издавање), диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, Потврда за работен стаж, да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. "Кеј Димитар Влахов" бр. 4, V спрат, во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот секој работен ден

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-339/1
5 декември 2014 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија,
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА НАГРАДА

5609.

Врз основа на членовите 1, 2, 7, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“, на седницата одржана на 2 декември 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МИТО ХАѢИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН" ВО 2014 ГОДИНА ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО ОД ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За остварување во областа на новинарството, државната награда ја делат:

- Мирела Саити и Фиданка Танаскова, новинари.

II. За остварувања во областа на публицистиката, државната награда му се доделува на:

- Борче Грозданов, публицист.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Одбор за доделување на државната награда
„Мито ХаѢи Василев Јасмин“
Претседател,
проф. д-р Марко Китевски, с.р.

5610.

Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“, на седницата одржана на 18 ноември 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО 2014 ГОДИНА ЗА НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ВОСПИТАНИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА, ЗДРАВСТВОТО, ЗАШТИТАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА И ВО СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во областа на воспитанието и образованието, државната награда се доделува на:

- проф. д-р Амет Шериф, историчар и

- проф. д-р Велимир Стојковски, биохемичар.

II. Во областа на културата и уметноста, државната награда му се доделува на:

- академик Цветан Грозданов, историчар на средно-вековната уметност.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Одбор за доделување на државната награда
„Св. Климент Охридски“
Претседател,
акад. **Витомир Митевски, с.р.**

Бр. 07-4592/2
9 декември 2014 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5611.

Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за 2015 година на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.

Член 2

Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2015 година, за домашни правни и физички лица се утврдува на 10.100,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Член 3

Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2015 година, за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 325,00 EUR.

Член 4

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои во тековната година ќе го зголемат, односно намалат бројот на примероци на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ или да се претплатат во текот на тековната година за пократок период од 12 месеци, цената се утврдува во износ од 1.000,00 денари на месечно ниво.

Член 5

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 1.01.2015 година.

Бр. 02-5965/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Марјан Димитровски, с.р.

5612.

Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 16.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за Регистарот на прописи на Република Македонија за 2015 година, во издание на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје.

Член 2

Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2015 година за домашни правни и физички лица се утврдува на 4.000,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Член 3

Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2015 година за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 100,00 EUR.

Член 4

Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 1.01.2015 година.

Бр. 02-5966/1
16 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Марјан Димитровски, с.р.

5613.

Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 7.11. 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Член 1

Во Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на РМ“ бр.169/2010 и бр.95/2013), во Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на Република Македонија“, под насловот „Објавување на неважечки документи“ во точката под реден број 1, во колоната – цена, под износот од 60,00 денари, се додава износот 3,8 EUR; во точката под реден број 24, во колоната – цена, под износот од 75,00 денари, се додава износот 3,8 EUR и во точката под реден број 25, во колоната – цена, под износот од 75,00 денари, се додава износот 3,8 EUR.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-6481/2
7 ноември 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Марјан Димитровски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ы Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ы Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014181



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

	Стр.
14. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на Република Македонија во Програмата на Унијата Фискалис 2020.....	2

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**14.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРОГРАМАТА НА УНИЈАТА ФИСКАЛИС 2020**

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на Република Македонија во Програмата на Унијата Фискалис 2020,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 декември 2014 година.

Бр. 07-4446/1
1 декември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н**ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ПРОГРАМАТА НА УНИЈАТА ФИСКАЛИС 2020****Член 1**

Се ратификува Договорот меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на Република Македонија во Програмата на Унијата Фискалис 2020, склучен со размена на писма, потпишани на 1 јули 2014 година, во Брисел и на 4 август 2014 година, во Скопје.

Член 2

Договорот од член 1 на овој закон, во оригинал на англиски јазик и превод на македонски јазик, гласи:

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
TAXATION AND CUSTOMS UNION

The Director-General

Brussels, 1 07 2014
Taxud.r.3/DCo/vv (2014) 2 265 524

To the attention of Mr Zoran Stavreski
Deputy Prime Minister and Minister of finance
of the Government of the former Yugoslav
Republic of Macedonia
Mito Hadzivasilev Jasmin b.b.
MK-1000 Skopje

via Mission: mission.eu@mfa.gov.mk

**Subject: Agreement on the participation of the former Yugoslav Republic of
Macedonia in the Union programme Fiscalis 2020**

Dear Sir,

The European Commission and the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia have concluded the Agreement on the participation of your country to the Fiscalis 2020 programme.


The text is attached to this letter, in two originals in English.

I would be grateful if both copies of the Agreement could be signed by you as competent authority representing your country. Each page of both documents should also be initialled. Afterwards, one signed copy of the Agreement should be sent back to the Commission's responsible services (DG Taxation and Customs Union, Unit R3, rue du Luxembourg, LX40-06/27, BE-1049 Brussels, Belgium).


The signing of the Agreement is an important step in the legislative procedure for the opening of Fiscalis 2020 to your country. The Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the written notification through diplomatic channels by which your country notifies the Commission that its internal legal requirements for their entry into force have been fulfilled.

I look forward to an active participation of your country in the programme and to a fruitful co-operation.

Yours faithfully,


Heinz Zourek

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Republic of Macedonia
Ministry of finance

TO: Mr. Heinz Zourek,
Director General for Taxation and Customs Unit
Unit R3, rue du Luxembourg, LX40-06/27
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium

Subject: Agreement on the participation of the Republic of
Macedonia in the Union programme Fiscalis 2020

No. 20-27004/3
04-08-2013 Skopje
Republic of Macedonia
Ministry of Finance
Mito Hadzivasilev Jasmin no.50
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel: ++ 389 2 3117 288
Fax: ++ 389 2 3117 280
E-mail: finance@finance.gov.mk
Website: finance.gov.mk

Dear Mr. Heinz Zourek,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter TAXUD.r3/DCo/vv(2014) 2 265 524 dated on 1st July 2014 regarding the signature of the Agreement between the European Union and the Republic of Macedonia on the participation of the Republic of Macedonia in the Union Programme Fiscalis 2020.

Hereby I declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the annexed text of aforementioned Agreement and considers the Agreement between the European Union and the Republic of Macedonia on the participation of the Republic of Macedonia in the Union Programme Fiscalis 2020 as being concluded by the exchange of letters e.g. with your letter and this letter in reply.

However, on behalf of the Government of the Republic of Macedonia, I hereby declare that the provisional reference as contained in the text of the above mentioned Agreement is not the name of my country and that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Sincerely yours,


Goran Stavreski
Deputy Prime Minister and
Minister of Finance



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Mr. Heinz Zourek,
Director General for Taxation and Customs Unit
Unit R3, rue du Luxembourg, LX40-06/27
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium

Почитуван г-дин Heinz Zourek,

Во име на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на вашето писмо TAXUD.r.3/DCo/vv(2014) 2 265 524 од 1 јули 2014 година во врска со потпишувањето на Договорот помеѓу Европската Унија и Република Македонија за учество на Република Македонија во Програмата на унијата Фискалис 2020.

Со ова изјавувам дека Владата на Република Македонија се согласува со одредбите на доставениот текст на гореспоменатиот Договор и смета дека Договорот помеѓу Европската унија и Република Македонија за учество на Република Македонија во Програмата на унијата Фискалис 2020 година треба да биде склучен со размена на писма односно со вашето писмо и ова писмо како одговор.

Исто така, во име на Владата на Република Македонија, изјавувам дека привремената референца што е содржана во текстот на горенаведениот Договор не е името на мојата земја и дека уставното име на мојата земја е Република Македонија.

Со почит,

Зоран Ставрски
Заменик Претседател на Влада и
Министер за финансии

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

AGREEMENT

between the Republic of Macedonia and the European Union on the participation of the Republic of Macedonia in the Union programme Fiscalis 2020

THE REPUBLIC OF MACEDONIA,
of the one part, and

THE EUROPEAN COMMISSION, hereinafter referred to as "the Commission", on behalf of the European Union,

of the other part,

Whereas:

(1) A Protocol to the Stabilisation and Association Agreement on a Framework Agreement has been concluded on 2 June 2005¹ between the Republic of Macedonia and the European Community, which establishes the general principles for the participation of the Republic of Macedonia in Community Programmes. Article 5 of the Protocol provides that the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to the participation of the Republic of Macedonia in each particular programme, will be determined by the Commission and the Republic of Macedonia.

(2) Under Article 1 (2) of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement on a Framework Agreement, the Republic of Macedonia is allowed to participate in Union Programmes established or renewed after the entry into force of the Framework Agreement and which contain an opening clause for the participation of the Republic of Macedonia.

(3) The Fiscalis 2020 programme was established by Regulation (EU) No 1286/2013 of the European parliament and of the Council².

(4) Under point (a) of Article 3 (2) of Regulation No 1286/2013, the Fiscalis 2020 programme is open to the participation of acceding countries, candidate countries and potential candidates benefiting from a pre-accession strategy, in accordance with provisions to be determined with those countries following the establishment of Framework Agreements concerning their participation in Union Programmes.

(5) The Republic of Macedonia has expressed its wish to participate in the Fiscalis 2020 programme and has negotiated with the Commission an agreement on the specific conditions, including the financial contribution, for its participation in the programme.

(6) The first year of implementation of activities similar to those funded under the Fiscalis 2013 Programme, notably joint actions, can be regarded as a duly justified exceptional case

¹ Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Macedonia, of the other part, on a Framework Agreement between the European Community and the Republic of Macedonia on the general principles for the participation of the Republic of Macedonia in Community programmes (OJ L 192, 22.07.2005; p.23)

² OJ L 347, 20.12.2013, p. 25

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

within the meaning of Article 130, paragraph 1 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012³. As a consequence, costs incurred for the above specified activities, the implementation of which starts in 2014, may be considered eligible as from the beginning of the action under the grant agreement concerned provided that the present Agreement enters into force before the end of the action,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1**Programme**

The Republic of Macedonia shall participate in the Fiscalis 2020 programme ("the programme"),

- (a) in accordance with the conditions laid down in the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement on a Framework Agreement concluded on 2 June 2005 between the European Community and the Republic of Macedonia on the general principles for the participation of the Republic of Macedonia in Community Programmes, and
- (b) under the conditions of Articles 2-4 of this Agreement.

ARTICLE 2**Conditions of participation in the programme**

- (1) The Republic of Macedonia shall participate in the programme's activities in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines specified in Regulation (EU) No 1286/2013 of the European Parliament and of the Council.
- (2) The Republic of Macedonia shall participate in the activities of the programme according to the following conditions and timetable:
 - (a) Participation in the activities specified in point (a) and (c) of Article 7 (1) of the Regulation No 1286/2013, unless the nature or content of the activity prevents participation of the Republic of Macedonia.
 - (b) Provided that the relevant legal requirements are in place, participation in the European information systems building activities as specified in point (b) of Article 7 (1) of the Regulation No 1286/2013. The participation in the activities shall begin on a date agreed by both parties at the programme management level.
- (3) The conditions for the submission, assessment and selection of applications and for implementation of actions by eligible institutions, organisations and individuals of the Republic of Macedonia shall be the same as those for eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.
- (4) The Republic of Macedonia shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3.
- (5) The financial contribution of the Republic of Macedonia shall each year be added to the amount in the General Budget of the European Union which is earmarked for commitment appropriations to meet the financial obligations further to different measures necessary for the execution, management and operation of the programme.

³ Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union (OJ L 298, 26.10.2012, p. 1)

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- (6) One of the official languages of the European Union shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the programme.

ARTICLE 3
Financial contribution

The rules on the financial contribution of the Republic of Macedonia are set out in Annex I.

The rules on financial control, recovery and other antifraud measures are set out in Annex II.

ARTICLE 4
Reporting and evaluation

The Commission in partnership with the Republic of Macedonia shall continuously monitor the participation of the Republic of Macedonia in the programme. This provision does not affect the responsibilities of the Commission and the European Court of Auditors in relation to the monitoring and evaluation of the programme. The Republic of Macedonia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities set up by the European Union in that context.

ARTICLE 5
Final provisions

This Agreement shall apply for the duration of the programme. If the European Union extends its duration without any substantial change within the programme, this Agreement shall also be extended correspondingly and automatically, unless a Party denounces it within one month following the entry into force of a legal act extending the programme.

After the termination of the Agreement, the following shall continue:

- (a) Projects and activities in progress at the time of termination until their completion under the conditions specified in this Agreement,
- (b) the contractual arrangements applicable to these projects and activities and
- (c) the provisions of Annex II.

The Annexes shall form an integral part of this Agreement.

This Agreement may only be amended in writing by common consent of the parties.

This Agreement shall enter into force on the day that the Republic of Macedonia notifies the Commission that its internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

This Agreement shall apply from 1 January 2014.

Done at on

For the Republic of Macedonia
Mr Zoran Stavreski
Deputy Prime Minister and Minister of
Finance

Done at on

For the Commission,
on behalf of the European Union,
Heinz Zourek
Director-General
for Taxation and Customs Union

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ANNEX I TO THE AGREEMENT**Rules on the financial contribution of the Republic of Macedonia to Fiscalis 2020**

1. The financial contribution that the Republic of Macedonia shall pay to the General Budget of the European Union shall be the following:

- a) For activities referred to in point (a) of Article 2 (2) of this Agreement, the following amounts:

EUR 30,000 for the year 2014,
EUR 35,000 for the year 2015,
EUR 40,000 for the year 2016,
EUR 45,000 for the year 2017,
EUR 50,000 for the year 2018,
EUR 55,000 for the year 2019,
EUR 60,000 for the year 2020,

- b) For activities referred to in point (b) of Article 2 (2) of this Agreement, an annual amount of EUR 120.000, as from the year during which the Republic of Macedonia uses CCN/CSI⁴ for the purpose of the related activities.

2. The contribution of the Republic of Macedonia shall cover costs related to

- a) the participation of officials of the tax administration of the Republic of Macedonia in the activities of the programme under point (a) of Article 2 (2) of this Agreement;

- b) the participation of the Republic of Macedonia in the activities under point (b) of Article 2 (2) of this agreement.

3. The Commission shall reimburse travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of the Republic of Macedonia when taking part as observers:

- in the committee referred to in Article 15 of the Regulation adopting the programme or
- in other meetings related to the implementation of the programme

The reimbursement shall be under the same conditions and in accordance with the procedures in force for representatives of the Member States of the European Union.

4. The Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012⁵ on the financial rules applicable to the general budget of the Union shall apply to the management of the contribution of the Republic of Macedonia.

5. When this Agreement enters into force and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to the Republic of Macedonia a call for funds corresponding to its financial contribution.

6. That contribution shall be paid in euro to a euro denominated bank account of the Commission.

⁴ CCN/CSI: "Common communications network/common systems interface", as mentioned in Annex of the Regulation No 1286/2013

⁵ OJ L 298, 26.10.2012, p. 1

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

7. The Republic of Macedonia shall pay its financial contribution no later than three months after the date of the call in accordance with the call for funds request. The Republic of Macedonia shall pay default interest on the outstanding amount from the due date in case of delay in the payment of the contribution. The interest rate shall be the rate:

- applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union,
- in force on the first calendar day of the months in which the deadline falls and
- increased by 3.5 percentage points.

The participation of the Republic of Macedonia in the programme for the relevant year shall be suspended if the Republic of Macedonia does not pay within 20 working days after the Commission has sent a formal letter of reminder and in case the delay in the payment risks jeopardising significantly the implementation and management of the programme.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ANNEX II TO THE AGREEMENT**Financial control, Recovery and other Antifraud measures****I. Controls and antifraud measures by the Union**

1. In accordance with the Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union, and with the other rules referred to in this Agreement, the contracts and grants concluded with contractors and beneficiaries established in the Republic of Macedonia shall provide that:

- financial or other audits may be conducted at any time during the implementation of the contract or the grant agreement and for a period of 5 years starting from the date of payment of the balance
- on the premises of the contractors and their subcontractors and on the premises of the beneficiaries and of their contractors and subcontractors
- by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.

2. Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have access to sites, works and documents and to all the information required, including in electronic form, in order to carry out audits. This right of access shall be stated explicitly in the contracts and grant agreements concluded to implement the instruments referred to in this Agreement. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

3. The Commission/OLAF (the European Anti-Fraud Office) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on the territory of the Republic of Macedonia, in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996.

These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the authorities of the Republic of Macedonia designated by the authorities of the Republic of Macedonia. These authorities shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can help if needed.

If the authorities of the Republic of Macedonia so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.

If the participants in the programmes resist an on-the-spot check or inspection, the authorities of the Republic of Macedonia, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors the necessary assistance in order to allow them to carry out their duty.

The Commission/OLAF shall report any fact or suspicion of an irregularity noted during on-the-spot checks or inspections as soon as possible to the authorities of the Republic of Macedonia. The Commission/OLAF shall in any event inform those authorities of the result of such checks and inspections.

II. Information and consultation

1. For the implementation of this Annex, the competent authorities of the Republic of Macedonia and European Union authorities shall regularly exchange information and consult each other if requested by one of the Parties.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

2. The authorities of the Republic of Macedonia shall inform the Commission immediately of any fact or suspicion of an irregularity related to the conclusion and implementation of the contracts and grant agreements concluded in application of the instruments under this Agreement.

III. Administrative measures and penalties

The Commission may impose administrative measures and penalties in accordance with the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union, without affecting the application of criminal law of the Republic of Macedonia.

IV. Recovery

The Commission may take a decision imposing a pecuniary obligation on persons other than States. These decisions shall be enforceable in accordance with the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which the enforcement is carried out. The Republic of Macedonia shall inform the Commission of the national authority which it designated for the purpose of enforcement. The Commission shall request the national authority to verify the authenticity of the decision before the enforcement order is attached to the decision. After completion of these formalities, the Commission may enforce its decision in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the designated authority.

The legality of the Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice of the European Union. Judgments delivered by the Court of Justice of the European Union further to an arbitration clause in a contract and an grant agreement under this Agreement shall be enforceable on the same terms.

V. Direct communication

The Commission shall communicate directly with the beneficiaries and contractors in the Fiscalis 2020 programme, established in the Republic of Macedonia. They may submit directly to the Commission all relevant information and documentation which they are required to submit on the basis of the instruments referred to in this Agreement and of the contracts and grant agreements concluded to implement them.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ДОГОВОР

помеѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во Програмата на Унијата Фискалис 2020

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

од една страна и

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА, во понатамошниот текст како "Комисијата", во име на Европската унија,

од друга страна,

- (1) На 2 јуни 2005¹ потпишан е Протокол кон спогодбата за стабилизација и асоцијација за Рамковна спогодба помеѓу Република Македонија и Европската заедница, со кој се утврдуваат основните принципи за учество на Република Македонија во програмите на Заедницата. Според членот 5 од Протоколот, специфичните рокови и услови за учество на Република Македонија во секоја од програмите на Заедницата, вклучувајќи го и прашањето за финансискиот придонес, ќе бидат одредени од страна на Комисијата и Република Македонија.
- (2) Според член 1 (2) од Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација за Рамковна спогодба на Република Македонија и е овозможено да учествува во програми на Унијата кои се отворени за учество или обновени по стапувањето во сила на Рамковната спогодба и кои содржат отворена клаузула што предвидува учество на Република Македонија.
- (3) Програмата Фискалис 2020 е воспоставена со Регулативата бр.1286/2013 на Европскиот парламент и на Советот²
- (4) Според точка (а) од членот 3 (2) од Регулативата бр.1286/2013, програмата Фискалис 2020 е отворена за учество на земји кои пристапуваат, земји кандидати и потенцијални кандидати од стратегијата за предпристапување, согласно одредбите што ќе бидат дефинирани со овие земји по утврдувањето на Рамковните спогодби за нивно учество во програмите на Унијата;
- (5) Република Македонија ја изрази својата желба да учествува во програмата Фискалис 2020 и со Комисијата има преговарано за склучување на договор за специфичните услови, вклучувајќи го прашањето за финансискиот придонес, за нејзино учество во програмата.
- (6) Првата година од спроведување на активностите слични на оние активности што се финансирани од програмата Фискалис 2013, посебно кај заедничките

¹ Протокол кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Европските заедници и нивните земји членки од една страна и Република Македонија од друга страна за Рамковна спогодба меѓу Европската заедница и Република Македонија за основните принципи за учество на Република Македонија во програмите на Заедницата (ОЈ L192, 22.07.2005; стр. 23)

² ОЈ L 347, 20.12.2013, стр. 25

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

активности, ќе се смета како законски оправдан исклучителен случај според членот 130, став 1 од Регулативата (ЕУ, Еуратом) бр. 966/2012 на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 2012³. Согласно тоа, трошоците за горе наведените активности чие спроведување започнува во 2014 година, можат да се сметаат за прифатливи од моментот на започнување на активностите според грант договорот, доколку овој Договор стапи во сила пред завршување на активностите.

СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА СЛЕДНОВО:

Член 1

Програма

Република Македонија ќе учествува во програмата Фискалис 2020 година, ("Програмата"),

- а) во согласност со условите утврдени во Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација за Рамковна спогодба потпишан на 2 јуни 2005 година помеѓу Република Македонија и Европската заедница за основните принципи за учество на Република Македонија во програмите на Заедницата, и
- б) врз основа на условите од членовите 2-4 од овој Договор.

Член 2

Услови за учество во програмата

- (1) Република Македонија ќе учествува во активностите на Програмата во согласност со целите, критериумите, постапките и роковите утврдени во Регулативата бр.1286/2013 на Европскиот парламент и на Советот.
- (2) Република Македонија ќе учествува во активностите на Програмата во согласност со следниве услови и временска рамка:
 - (а) учество во активности наведени во член 7, точка (а) и (в) на Регулативата бр.1286/2013, освен ако самата природа и содржина на активността не дозволува учество на Република Македонија.
 - (б) доколку се поставени соодветни законски барања, учеството во активности за градење на ИТ капацитети ќе се реализира според точка (б) од член 7 (1) од Регулативата (ЕУ) бр.1286/2013. Учеството во активностите ќе започне на датум што е договорен од двете страни на ниво на програмски менаџмент.

³

Регулатива (ЕУ, Еуратом) бр. 966/2012 на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 2012, што се однесува на финансиските правила применувани за главниот буџет на Унијата (OJ L. 298, 26.10.2012, стр. 1)

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

(3) Условите за поднесување, оценка и избор на апликации за учество на релевантни институции, организации и поединци на Република Македонија ќе бидат исти како оние институции, организации и поединци на Земјите членки на Европската унија.

(4) Република Македонија секоја година ќе плаќа финансиски придонес во главниот буџет на Европската унија во согласност со член 3 од овој Договор.

(5) Финансискиот придонес на Република Македонија секоја година ќе се додава на износот на Главниот буџет на Европската унија кој се наметнува како износ за трошење за исполнување на финансиските обврски во однос на разните мерки потребни за спроведување, управување и функционирање на Програмата.

(6) Еден од службените јазици на ЕУ ќе се користи за водење на постапките поврзани со барањата, договорите и извештаите како и за други административни аспекти на програмата.

ЧЛЕН 3**Финансиски придонес**

Правилата за финансискиот придонес на Република Македонија се утврдени во Анекс I.

Правилата за финансиска контрола, наплата и други мерки против измама се утврдени во Анекс II.

Член 4**Известување и евалуација**

Комисијата во соработка со Република Македонија континуирано ќе го следи учеството на Република Македонија во Програмата. Оваа одредба не влијае на надлежностите на Комисијата и Европскиот суд на ревизори во врска со следење и евалуација на програмата. Република Македонија ќе доставува релевантни извештаи до Комисијата и ќе учествува во други специфични активности одредени од страна на ЕУ во тој контекст.

Член 5**Завршни одредби**

Овој Договор ќе се применува за целото времетраење на Програмата. Доколку Европската унија го продолжи нејзиното траење, без некои значајни промени во рамките на програмата, овој Договор исто така ќе се продолжи соодветно и автоматски, освен ако едната страна не се откаже во рок од еден месец по стапувањето во сила на законскиот акт за продолжување на Програмата.

Откако Договорот ќе престане да важи, ќе продолжат:

а) проектите и активностите кои се во тек од моментот на прекинувањето до нивното завршување според условите наведени во овој Договор,

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- б) договорните ангажмани кои се применуваат за овие проекти и активности и
- в) одредбите од Анекс II.

Анексите се составен дел на овој Договор.

Овој Договор може да биде изменет само во писмена форма, врз основа на взаемна согласност на договорните страни.

Овој Договор ќе стапи во сила на денот кога Република Македонија ќе ја извести Комисијата дека се исполнети сите нејзини национални законски услови за стапување во сила на овој Договор.

Овој договор ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Склучен во на

Склучен во Брисел на 01.07.2014

За Република Македонија

Зоран Ставрски

Заменик Претседател на Влада и Министер
за финансии

За Комисијата,

во име на Европската унија

Heinz Zourek

Генерален директор

за оданочување и царина

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

АНЕКС I КОН ДОГОВОРОТ**Правила за финансискиот придонес на Република Македонија за Фискалис 2020**

1. Финансискиот придонес што Република Македонија треба да го уплати во Главниот буџет на Европската унија е:
 - а) за активностите наведени во член 2 (2) а) од овој Договор, следните износи:
 - 30,000 евра за 2014 година,
 - 35,000 евра за 2015 година,
 - 40,000 евра за 2016 година,
 - 45,000 евра за 2017 година,
 - 50,000 евра за 2018 година,
 - 55,000 евра за 2019 година,
 - 60,000 евра за 2020 година,
 - б) за активностите од член 2 (2) б) од овој Договор годишен износ од 120.000 евра, почнувајќи од годината од кога Република Македонија ќе користи CCN/CSI⁴ за ладените активности.
2. Придонесот на Република Македонија треба да ги покрие трошоците поврзани со
 - а) учество на службеници на даночната администрација на Република Македонија во активностите на Програмата наведени во член 2 (2) а) од овој Договор;
 - б) учество на Република Македонија во активностите наведени во член 2 (2) б) од овој Договор.
3. Комисијата ќе ги надомести патните трошоци и трошоците за дневен надомест направени од страна на претставници и експерти од Република Македонија кога тие учествуваат како набљудувачи:
 - на комитет наведен во член 15 од Регулативата со која се усвојува Програмата или
 - на други состаноци поврзани со спроведувањето на ПрограматаНадоместокот ќе биде под исти услови и во согласност со постапките кои се во сила за претставниците на Земјите членки на Европската унија.
4. За управување со придонесот на Република Македонија се применува Регулативата (ЕУ, Еуратом) бр. 966/2012 на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 2012⁵, во однос на финансиските правила применувани на Главниот буџет на Европската унија.

⁴ CCN/CSI: "Common communications network/common systems interface", наведен во Анекс II кон Регулативата бр. 1286/2013

⁵ OJ L 298, 26.10.2012, стр. 1

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5. Кога овој Договор ќе стапи во сила, на почетокот на секоја последователна буџетска година Комисијата ќе испрати на Република Македонија повик за финансирање според нејзиниот финансиски придонес.

6. Овој придонес се плаќа во евра на банкарската сметка во евра на Комисијата.

7. Република Македонија треба да го плати својот финансиски придонес не подоцна од три месеци од датумот на повикот во согласност со барањето за повик за уплата на средства. Република Македонија ќе плати казнена камата за неплатениот износ од датумот на доспевање во случај на задоцнување на плаќањето на придонесот. Каматната стапка ќе биде стапката:

- применувана од страна на Европската централна банка за нејзините главни операции за рефинансирање, објавено во серијата Ц на Службениот весник на Европската унија,
- што важи на првиот календарски ден од месеците во кои истекува крајниот рок и
- зголемена за 3.5 процентуални поени.

Учеството на Република Македонија во програмата за соодветната година ќе би де суспендирано доколку Република Македонија не изврши плаќање во рок од 20 работни дена откако Комисијата ќе испрати официјално писмо за потсетување и во случај кога доцнењето во плаќањето значително го изложува на опасност спроведувањето и управувањето на Програмата.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

договорите и грантовите, склучени врз основа на примена на инструментите според овој Договор.

III. Административни мерки и казни

Комисијата може да изрече административни мерки и казни според Финансиската регулатива што се применува за Главниот буџет на Европската унија, без да влијае на примената на Кривичниот закон на Република Македонија.

IV. Поврат на средства

Комисијата може да донесе одлука за парична облигација за лица што не се држави. Овие одлуки ќе бидат спроведени според правилата за граѓанските постапки што се применуваат во земјата на чија територија се спроведува законот. Република Македонија ќе ја информира Комисијата за органот што е назначен за спроведување на законот на национално ниво. Комисијата ќе побара од националниот орган да ја потврди автентичноста на одлуката пред приложување на налог за извршување кон одлуката. По спроведувањето на овие формалности, Комисијата може да ја спроведе својата одлука според националниот закон, со изнесување на прашањето директно пред назначениот орган.

Законитоста на одлуката на Комисијата ќе биде предмет на контрола од Судот на правдата на Европската унија. Пресудите на Судот на правдата на Европската унија во однос на арбитражна клаузула во договор и грант според овој Договор ќе се извршуваат според исти услови.

V. Директна комуникација

Комисијата директно ќе комуницира со учесниците и изведувачите во Fiscalis 2020 со седиште во Република Македонија. Тие можат директно да ги достават до Комисијата сите предметни информации и документи што треба да ги поднесат врз основа на инструментите наведени во овој Договор и грантовите склучени за нивно имплементирање.

Член 3

Министерство за финансии - Управата за јавни приходи се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Договорот од член 1 на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

L I G J

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE BASHKIMIT EVROPIAN PËR PJESËMARRJE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË PROGRAMIN E BASHKIMIT FISKALIS 2020

Neni 1

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrje të Republikës së Maqedonisë në Programin e Bashkimit Fiskalis 2020, të lidhur me shkëmbimin e letrave, të nënshkruara më 1 korrik 2014, në Bruksel dhe më 4 gusht 2014, në Shkup.

Neni 2

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën maqedonase, është si vijon:

Neni 3

Ministria e Financave – Drejtoria e të Hyrave Publike caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2014181

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.